



ПРИЕМ:	15.05.2011	Григор:	Венцислава
Орг. од.	1065/1		

До: Општина Кочани, г-дин Ратко Димитровски, градоначалник
Одделение за комунални работи

Предмет: Барање за достава на Програма за контрола и намалување на прекубројноста на бездомни кучиња и Одлука за чување животни и домашни миленици

Почитувани,

Согласно потребите од анализа која ја спроведуваме на третманот на животните во Единиците на локална самоуправа во Р. Македонија, активност во рамки на проектот „ЗАЕДНО ЗА ЖИВОТНИТЕ, ЗАЕДНО ЗА ГРАЃАНИТЕ!“ спроведуван од здружението за заштита на животни „Анима Мунди“-Скопје, во партнерство со здруженијата „Гласот за животните“, -Велес, „Мали Херои“-Битола, „Анималиа“, -Охрид, „Анимал Ворлд“-Струга и „Втора Шанса“-Кочани, поддржан од УСАИД и Фондација Отворено општество – Македонија;

И нашата цел да дадеме свој придонес - помогнеме на општината во доменот на дејствување кој го опфаќа третманот на животните и дефинирањето на правата и обврските на сопствениците на животни,

Ве замолуваме за информации во однос на следниве документи, како и нивна достава:

1. Информација дали општината има усвоено Програма за контрола и намалување на бројот на бездомни кучиња (или друг вид документ кој го третира ова прашање)
 - 1.1. Писмена достава - увид во Програмата за контрола и намалување на бројката бездомни кучиња (или друг вид документ кој го третира ова прашање)
2. Информација дали општината има донесено Одлука за чување на животни и домашни миленици на територија на општината (согласно Законот за комунални дејности)
 - 2.1. Писмена достава - увид во Одлуката за чување на животни и домашни миленици на територија на општината (или друг вид документ кој го третира ова прашање)





FOUNDATION ФОНДАЦИЈА
OPEN OTBORENO
SOCIETY ОДШТЕСТВО
MACEDONIA МАКЕДОНИЈА

Истите документи ни се потребни за да ги анализираме и ревидираме, т.е. ќе Ви бидат доставени наши предлози и корекции (доколку ги имаме) изработени од претставниците на здруженијата, адвокатскиот тим на нашите организации; кои ќе бидат усогласени со македонското законодавство, но и најдобрите европски практики.

Формата во која ја ни се потребни овие информации се: писмен документ (копија), или електронски запис, заклучно со 09.05.2014. година.

Документите може да ни бидат испратени електронски, на e-mail адресата на здружението за заштита на животни "ВТОРА ШАНСА" vtora.shansa@gmail.com, или на поштенската адреса на здружението: ул. "Роза Петрова" лам 2/6, 2300 Кочани.

Веруваме дека ќе најдеме на Вашата расположивост за соработка со што заеднички ќе придонесеме за заштитата на животните, дефинирање на правата и обврските на сопствениците на животни, како и на граѓаните на општината во целост.

Однапред Ви благодариме за соработката,

Срдечно,

Здружение за заштита на животни "Анима Мунди"
Претседател Столе Велковски, тел: 077 487 253
Адреса ул. "Ордан Пиперката" бр. 33, Скопје

Здружение за заштита на животни "Втора Шанса"
Претседател Благоица Митева
Адреса: ул. "Роза Петрова" лам 2/6, Кочани
vtora.shansa@gmail.com

